

Сегашниот плен не е последица на "пристигнатиот цинкарошки материјал", туку претставува нестручен преседан, кој криминалниот круг предвременно го затвори во Македонија, наместо тој правно и стручно да заврши во Грција или понатаму.

Во вториот случај е заплането големо количество марихуана, при што е видлива разликата во професионалноста на акцијата, во кој освен продавачот е уапсен и корисникот на дрогата.

На што се должат овие крајно дијаметрално спротивни полициски слики?! На ова прашање треба да одговорат првите луѓе на МВР, кои побрзаа да соберат поени или требаа да ги покријат другите сегменти во државата, на пример, економијата која не прима доволно витамини за елоквентен бум во земјава.



ДРОГАТА Ќ БЕШЕ ДАДЕНА НА УВИД НА МЕДИУМИТЕ И НА ПОЛИТИЧАРИТЕ. НО, ТИЕ СЕ УШТЕ НЕМААТ СВОЈ ЗАКЛУЧОК, ОСВЕН ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ВИДЛИВИТЕ РАБОТИ, БИДЕЈЌИ ЗАТКУЛИСНИТЕ НЕ ИМ СЕ ПОЗНАТИ

"КОКАИНОТ ГО П НО НЕ И СВЕТСК

потоа да ја распространува и да ја продава на западноевропскиот пазар.

Поради тоа, постојат неколку релевантни тези, кои посочуваат дека таа морала да има безрезервна логистичка поддршка од неколку разузнавачки и политички кругови на Балканот, бидејќи дрогата не би можела така лесно да ги мине границите на Црна Гора и на Косово, со намера преку Македонија да заврши во Грција или, пак, да оди понатаму. Исто така, фиктивната фантом фирма која била регистрирана во Грција, претставува непобитен доказ дека таа всушност претставувала мамка за скривање на имињата на нарко босовите во регионот, чии пари биле дадени за купување на дрогата во Венецуела и во други држави во Јужна Америка.

Но, поради раното откривање, или намерното предвременно сечење на каналот на дрогата, доказите за затворање на синцирот се, релативно кажано, уништени, при што вистинските босови (нарочатели) или организатори на пратката и натаму остануваат надвор од законот. Зошто? Прашањето ќе остане енигма се до оној момент кога ќе се отстранат сите политички пречки за нивно апсење и кога ќе се заврши процесот од затворање на геостратешкиот мозаик на оцртувањето на новите граници на Балканот.

НИВНОТО МИЛЕНИЧЕ

Притворањето на Станислава Чочоровска-Полетан е природна последица на Божиќниот настан од граничниот премин "Блаце". Но, со случката се поврзани

и други лица од белградското и од регионалното подземје, ни откриваат изворите, кое по разбивањето на Земунскиот клан се обидуваат да ги регрупираат силите, односно целосно да го преземат нивниот нарко бизнис во Србија.

Ако во доцните деведесетти години од минатиот век, Аркановата групација суверено владееше со црниот пазар на поранешниот ЈУ-простор, тогаш безмалку сигурно постоеја идеални услови за вакви дејствија, бидејќи нивното милениче Чочоровска-Полетан, благодарение на врските со Слободан Милошевиќ и со македонските политички моќници, имала "одврзани раце" за извршување на валканите задачи. Меѓутоа, по убиството на Аркан и по паѓањето на режимот на Милошевиќ, дојдоа петте минути на некогаш многу моќниот Земунски клан, кој често пати доаѓал во судир со нишкото и со црногорското подземје. Но, кога станувало збор за високоризични "пратки", тогаш владеело приводно примирје меѓу групациите, така што и во овој пример и едните и другите соработувале во пренесувањето на дрогата.

Свесни за својата моќ и за стратегијата на градење тесни врски со лица од судството, од полицијата, од царината, од разузнавачите во регионот, наркобосовите прифатиле да го делат профитот од продажбата на дрогата, така што ризикот од откривањето на пратката останува на товар на сите учесници во "тајниот сообраќај".

Меѓутоа, сегашниот плен не е последица на "пристигнатиот цинкарошки материјал", туку претставува нестручен преседан, кој криминалниот круг предвре-

Аферата со шверцот на 483 килограми кокаин, кој македонската царина и полиција го запленија на граничниот премин "Блаце" кон Косово, почнува да добива сè поголеми меѓународните размери, иако како првоосомничена се јавува Станислава Чочоровска-Полетан, која одамна им е позната на органите на редот во Белград и во Скопје. Имено, нејзиното притворање не претставува некое посебно изненадување, бидејќи во синцирот таа се јавува во улога на транспортер на висококвалитетната дрога, која со преработка на пазарот може да достигне цена до 96 милиони евра. Затоа во целиот случај останува неодаговорено прашањето, кои се нејзините партнери во црниот бизнис, бидејќи вредноста на дрогата ја надминува можноста едно лице да ја купи, а



Пишува: **Кокан СТОЈЧЕВ**

ПИЛИ ВО БЕЛГРАДСКОТО ГНЕЗДО

мено го затвори во Македонија, наместо тој правно и стручно да заврши во Грција или понатаму.

Овој мал полициски маневар дава правна можност за изрекување ослободителна пресуда за Чочоровска-Полетан, која и не е така наивна пред српските судски органи за да се брани со зборовите дека ја местат македонските полициски органи.

Но, во нејзиното тврдење мораат да се разоткријат двете мошне важни димензии од целиот случај. Првата се однесува на фактот дека таа сепак е жртва на пресметките во српското подземје, кое по полициската акција "Сабја" закрепнува.

Втората димензија мора темелно да се бара во актуелните политички состојби во Република Македонија. На Владата на Никола Груевски очајно ѝ се потребни акции за да се задржи високиот рејтинг кај гласачите. Меѓутоа, оваа так-

тика не може да ги покрие другите сегменти од владината политика, која очигледно се потпира на слаби кадровски и интелектуални потенцијали, кои придонесоа за јавашлукот при полициската акција на граничниот премин "Блаце". Оттаму се и сите нестручни недостатоци и недоследности при спроведувањето на класичната полициска акција.

Меѓутоа, ако се споредат двете последни акции на македонската полиција, при што во вториот случај е запленето поголемо количество марихуана, тогаш видлива е разликата во професионалноста при изведувањето на акцијата, при што освен продавачот е уапсен е и корисникот на дрогата.

На што се должат овие крајно дијаметрално спротивни полициски слики?! На ова прашање треба да одговорат првите луѓе на МВР, кои побрзаа да соберат поени или, пак, требаа да ги покријат другите сегменти во државата, на при-

мер, економијата која не прима доволно витамини за елоквентен бум во земјава.

"НЕМА ДОКАЗИ"

Во овој момент, распишаната меѓународна потерница си ја заврши својата работа. Српската полиција "такуѓере", а јавноста има со што да се занимава. По информативниот разговор, истражниот судија на Окружниот суд во Белград ја предаде актерката во рацете на затворските чувари. Но, Станислава Чочоровска-Полетан сè уште е надвор од дофатот на македонската полиција. Таа има двојно државјанство, кое е силен аргумент за замајување на јавноста и за уценување во односите меѓу Србија и Македонија.


Адвокатот на уапсената, Светозар Павловиќ, изјави дека ќе ја обжали одлуката, односно рече дека не постојат законски причини Чочоровска-Полетан да ѝ биде испорачана на Македонија.

РОШМРКА ДОМАШНАТА, АТА ЈАВНОСТ!"

ВРСКАТА НА ЧОЧОРОВСКА СО ФАМИЛИЈАТА НА АРКАН

Станислава Чочоровска-Полетан ја нарекуваат "балканската кралица на кокаинот". Доколку не беше откриено количеството од 483 килограми кокаин таа можела да заработи нешто повеќе од 50 милиони евра, иако таа вели дека никогаш не видела дрога, а камоли да шверцувала. Татко и Светозар бил лекар во Клиничкиот центар во Скопје, а по традиција сите од нејзиното семејство биле лекари. Прв пат таа била приведена на соопштување поради основано сомнение дека нешто знаела за т.н. "црни тројки". Оваа контроверзна бизнисменка често пати била поврзувана со дејностите на Жељко Ражнатовиќ-Аркан. Нивното пријателство почнало во 1994 година. Чочоровска-Полетан прв пат се појавила во "Ердут", каде се наоѓа центарот за обука на паравоените формации на Аркан. По некое време почнала да се забавува со нејзиниот сегашен сопруг Ранко Полетан (автомеханичар), кој во тоа време бил неразделен придружник и телохранител на Аркан и еден од најистакнатите борци на т.н. Арканови тигри. Поради врската со Полетан и неговиот личен однос со Аркан, Станислава Чочоровска се здобила со ексклузивно право да држи фришоп на Аркановата бензинска пумпа во "Ердут". Подоцна, по започнувањето на воените дејствија во поранешна Југославија, Чочоровска се омажила за Ранко Полетан и се преселила во Белград. Таа, од Аркан и од неговата сопруга Светлана го купила станот, кој се наоѓа во населбата "Јулино брдо" во Белград. По Ар-

кановиот погреб, во 2000 година, таа станала "главен книговодител на финансиските средства" на познатата пејачка Цеца Ражнатовиќ. Се наведува дека сестрата на позната пејачка, Лидија Величковиќ, дознала информации за малверзациите кои ги правела Чочоровска, по што настанала голема караница која и ден денес трае. Во тоа време, во Македонија почнале да се "раѓаат" обвиненијата за нејзината вмешаност и финансирањето на Службата за државна безбедност, како и за изградбата на базата на Единицата за специјални операции во Кула. Таа ги демантираше овие наводи а, исто така, ги отфрлаше информациите дека организирала обид за убиство на поранешниот министер за внатрешни работи Љубе Бошкоски. Во 2003 година последен пат се нашла во фокусот на вниманието кога Светлана Цеца Ражнатовиќ и нејзината сестра беа уапсени под обвинение за трансфер на пари за играчи од фудбалскиот клуб "Обилиќ". Тогаш Чочоровска тврдеше дека парите од трансферот ги префрлала на сметка на Лидија Величковиќ во Унгарија. Но, луѓе од семејството Ражнатовиќ потенцираат дека токму Чочоровска префрлила во Унгарија само мал дел од парите, а другите средства од трансферот на играчи ги задржала за себе.



"Нема докази, а притворена е зашто е странски државјанин и мора да се испочитува одлуката на меѓународната потерница, која е издадена од македонските власти. Според неа, таа мора да се појави во Скопје. Јас се борам Станислава да не биде екстрадирана, зашто Македонија не испратила докази за што се обвинува, само испратиле молба да се приведе во Македонија", изјави адвокатот Павловиќ.

Пред неколку дена Чочоровска негираше дека има било каква врска со шверцот на близу 483 килограми кокаин.

"Не пренесував никаква дрога.

Би се одсвала на повикот на секоја полиција на светот. Нека ме водат на детектори за лага, нека ме однесат било каде. Само Македонците нека ми објаснат зошто имаат три различни изјави", истакна обвинетата.

Случајот со кокаинот и со положбата на Чочоровска останува да виси во воздух, бидејќи таа има многу добри советници, кои ѝ помагаат добро за од жртвено јагне таа да се претвори во лебед или во жртва на македонските власти, а уште поважно е тоа што нејзиното прво интервју се појави во "Политика", која обично пренесува официјални владини ставови. Поддршката на српските власти сега е во втор план, но подоцна таа ќе излезе на виделина.

"ЖИВА В РАЦЕ ИЛИ НЕ!?"

"Дрогата ми е подметната, најверојатно од македонските власти, бидејќи имам многу лоши односи со ВМРО-ДПМНЕ", изјави Станислава Чочоровска-Полетан за провладиниот белградски дневен весник "Политика".

Во интервјуто таа тврди дека сегашната македонска Влада е пробугарска и проалбанска и не е прв пат ВМРО-ДПМНЕ да се обидува да ја намести за разни кривични дела.

"Ме обвинуваа дури дека како соработник на српската тајна полиција сум планирала да го ликвидирам и поранешниот министер на македонската полиција Љубе Бошкоски, кој сега е во Хаг", потенцира Чочоровска во интервјуто, наведувајќи ја српската и меѓународната јавност кон други води.

Таа сè уште тврди дека не е организатор на шверцот на кокаинот, туку некој на подрачјето на Црна Гора, Косово или на македонската граница, бидејќи наводно кутиите со боја биле заменети со кутии полни со дрога.

Чочоровска наведува дека толкаво големо количество дрога може да шверцува некој милионер, а не таа, која наводно живее во скроман стан од 70 метри квадратни во предградието на Белград.

"На македонската полиција не ѝ паѓам жива в раце", изјави Чочоровска.

Инаку, Станислава Чочоровска-Полетан е кумашинка на Аркан и блиска до поранешниот претседател Милошевиќ. Според македонската полиција, таа е вклучена во транспортот на кокаинот од Венецуела. Живеела во Скопје, но веќе долги години е во Белград, сопруга на Ранко Полетан, еден од командантите на Аркановите тигри.

Возачот на камионот, кој е во притвор, за неа работел повеќе години. Најверојатно знаел дека дел од кантите со поликор се полни со дрога.

Фатениот кокаин бил произведен во 16 лаборатории, открива македонската полиција, а со хрватскиот брод "Лошињ" од Јужна Америка, преку Италија и Шпанија, дрогата била истоварена во Црна Гора, од каде со камион требало да биде транспортирана за Грција. Во аферата со кокаинот, покрај вмешани Грци, имало и други лица од некои европски држави, каде дрогата со сигурност подоцна ќе била дистрибуирана.



МВР тврди дека во криминалните структури уфрлиле шпиони кои ја следеле целата организација и транспортот на кокаин. Тие се изненадени од количеството, бидејќи мислеле дека по добиените информации ќе запленаат само 76 килограми дрога, но тоа бил бројот на кантите полни со кокаин.

Вкупното количество кокаин изнесува 486 килограми и 705 грама. Вредноста на мало, со преработка, би изнесувала од 92 до 150 милиони евра.

Чочоровска не е непозната за јавноста. Уште 2000 година беше обвинета, односно таа и сопругот биле вмешани во шверц со цигари и со алкохол, кој одел преку Марко Милошевиќ.

Наместо да одговара пред полицијата, таа за нашите медиуми тврдеше дека македонски бизнисмени и политичари работат со српската мафија.

"Кога ќе ги донесам видеокасетите, на отворањето на дискотеката 'Мадона', на неговиот фришоп, на два фришопа правеше свечени отворања, многу Македонци се вкрстуваа за да бидат во негова близина. Има бизнисмени со примат на политичари. Ќе ги добиете видеокасетите", изјави пред неколку години обвинетата, која сепак не ги прикажа касетите.

Некое време Станислава беше затворена во својот стан, тврдејќи дека некој сака да ја убие, но ниту таа покрена обвинение против некој ниту, пак, полицијата ја обвини за нешто.

Подоцна адвокатот на Светлана Цеца Ражњатовиќ тврдеше дека скопјанката Станислава Чочоровска била задолжена за трансферите на фудбалерите на ФК "Обилиќ" и по смртта на Аркан била главна во клубот. Во тоа време Цеца беше осомничена за финансиски малверзации при продажбата на фудбалерите. Инаку, Македонката е родена во Вевчани, Струшко.

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia